

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“, бр.05/2002) и член 34 од Статутот на општина Теарце (“Службен гласник на општина Теарце“, бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Градоначалникот на општина Теарце, донесува:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2022 година.

1. Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2022 година, бр.13-134/1 што ја донесе Советот на општина Теарце на седница одржана на ден 28.01.2022.

2. Одлуката да се објави во “Службен гласник на општина Теарце”.

бр. nr.08-134/2  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Градоначалник на општина Теарце  
Нуџи Неџири с.р.

Нë базë тë nenit 50 paragrafi 1 pika 3 тë Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 тë Statutit тë komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës së Tearcës, solli:

### **AKTVENDIM**

për shpalljen e Vendimit për përcaktimin e vlerës së pikëve për rrogat e nëpunësve shtetëror për vitin 2022.

1. Shpallet Vendimi për përcaktimin e vlerës së pikëve për rrogat e nëpunësve shtetëror për vitin 2022, nr.13-134/1 që e miratoi Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.01.2022.

2. Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

Kryetar i komunës së Tearcës  
Nuhi Neziri d.v.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на Р.М“, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр. 275/19, 14/20 и 215/21) и член 2 од Статутот на општина Теарце („Службен гласник на општина Теарце“, бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Советот на општина Теарце на седницата одржана на 28.01.2022 година, донесе:

Në bazë të nenit 88 paragrafi 2 të Ligjit për nëpunës administrative (“Gazeta zyrtare e R.M.”, nr.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr.275/19, 14/20 dhe 215/21) dhe nenit 2 të Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.01.2022, miratoi:

### **ОДЛУКА**

за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2022 година.

#### **Член 1**

Вредноста на бодот за утврдување на платите на државните службеници за 2022 година, изнесува 81.6 денари.

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Теарце“.

бр. nr.13-134/1  
28.01.2022  
Теарце/Тearcë

Совет на општина Теарце  
Претседател  
Бесник Османи с.р.

### **V E N D I M**

për përcaktimin e vlerës së pikëve për rrogat e nëpunësve shtetëror për vitin 2022.

#### **Neni 1**

Vlera e pikëve për përcaktimin e rrogës së nëpunësve shtetëror për vitin 2022 është 81.6 denarë.

#### **Neni 2**

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

Këshilli i komunës së Tearcës  
Kryetar  
Besnik Osmani d.v.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“, бр.05/2002) и член 34 од Статутот на општина Теарце (“Службен гласник на општина Теарце“, бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Градоначалникот на општина Теарце, донесува:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за утврдување на благајничкиот максимум за 2022 година.

1. Се објавува Одлуката за утврдување на благајничкиот максимум за 2022 година, бр.13-135/1 што ја донесе Советот на општина Теарце на седница одржана на ден 28.01.2022.

2. Одлуката да се објави во “Службен гласник на општина Теарце”.

бр.nr.08-135/2  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Градоначалник на општина Теарце  
Нухи Незири с.р.

Нë базë тë nenit 50 paragrafi 1 pika 3 тë Ligjit пëр vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 тë Statutit тë komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës së Tearcës, solli:

### **AKTVENDIM**

për shpalljen e Vendimit пëр përcaktimin e maksimumit тë arkës пëр vitin 2022.

1. Shpallet Vendimi пëр përcaktimin e maksimumit тë arkës пëр vitin 2022, nr.13-135/1 që e miratoi Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.01.2022.

2. Vendimi тë shpallet në “Fletoren zyrtare тë komunës së Tearcës”.

Kryetar i komunës së Tearcës  
Nuhi Neziri d.v.

Врз основа на член 20 од Законот за платниот промет („Службен весник на РМ“, бр.113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15, 193/17 и 7/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“, бр.31/20) и член 2 од Статутот на општина Теарце („Службен гласник на општина Теарце“, бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Советот на општина Теарце на седницата одржана на 28.01.2022 година, донесе:

Në bazë të nenit 20 nga Ligji për qarkullim pagesor (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15, 193/17 dhe 7/19 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr.31/20) dhe nenit 2 të Statutit të komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.01.2022, miratoi:

### **ОДЛУКА**

за утврдување на благајничкиот максимум за 2022 година.

#### **Член 1**

Се утврдува благајнички максимум за 2022 година во износ од 60.000,00 денари.

#### **Член 2**

Готовите пари во благајната, примени по сите основи се уплатуваат на сметката кај носителот на платен промет истиот ден, а најдоцна наредниот работен ден.

#### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на општина Теарце”.

бр. nr.13-135/1  
28.01.2022  
Теарце/Тearcë

Совет на општина Теарце  
Претседател  
Бесник Османи с.р.

### **V E N D I M**

për përcaktimin e maksimumit të arkës për vitin 2022.

#### **Neni 1**

Përcaktohet maksimumi i arkës për vitin 2022 në vlerë prej 60.000,00 denarë.

#### **Neni 2**

Paratë e gatshme në arkë, të marra në çfarëdo baze, paguhen në llogarinë e bartësit të qarkullimit pagesor në të njëjtën ditë, gjegjësisht më së voni në ditën e ardhshme të punës.

#### **Neni 3**

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

Këshilli i komunës e Tearcës  
Kryetar  
Besnik Osmani d.v.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“, бр.05/2002) и член 34 од Статутот на општина Теарце (“Службен гласник на општина Теарце“, бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Градоначалникот на општина Теарце, донесува:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Правилникот за начинот на доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка за физички лица.

1. Се објавува Правилникот за начинот на доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка за физички лица, бр.13-136/1 што ја донесе Советот на општина Теарце на седница одржана на ден 28.01.2022.

2. Правилникот да се објави во “Службен гласник на општина Теарце”.

бр.nr.08-136/2  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Градоначалник на општина Теарце  
Нуши Незири с.р.

Нë базë тë ненит 50 параграфи 1 пика 3 тë Лигжит пëр ветëqeверисје локале (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe ненит 34 тë Statutit тë комунës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e комунës së Tearcës”, nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i комунës së Tearcës, solli:

### **АКТ ВЕНДИМ**

për shpalljen e Rregullores për mënyrën e dhënies së ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik.

1. Shpallet Rregullorja për mënyrën e dhënies së ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik, nr.13-136/1 që e miratoi Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.01.2022.

2. Rregullorja të shpallet në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

Kryetar i komunës së Tearcës  
Nuhi Neziri d.v.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ", бр.05/02) и член 2 и 43 од Статутот на општина Теарце ("Службен гласник на општина Теарце", бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Советот на општина Теарце на седницата одржана на ден 28.01.2022 година, донесе:

### **ПРАВИЛНИК**

за начинот на доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка за физички лица.

#### **I. Општи одредби**

##### **Член 1**

Со овој Правилник се утврдуваат начинот и критериумите врз основа на кои општина Теарце, согласно законските прописи и подзаконските акти, но во рамките на средствата наменети во Буџетот на Општината, ќе доделува еднократна парична помош и финансиска поддршка за физички лица, жители на општина Теарце.

##### **Член 2**

Еднократна парична помош и финансиска поддршка од член 1 на Правилник, се доделува за физички лица, врз основа на поднесено барање до Општината, по кое постапува Комисија формирана од Градоначалникот.

##### **Член 3**

Граѓаните кои ќе поднесат барање до Општината за добивање на еднократна парична помош и финансиска поддршка, должни се во барањето да ги наведат причините поради кои имаат потреба од помош.

**II. Начини и критериуми за доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка.**

##### **Член 4**

Општина Теарце во рамки на можностите

Нë базë тë nenit 36 тë Ligjit пëр vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM", nr.05/02) dhe nenit 2 dhe 43 тë Statutit тë komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më datë 28.01.2022 miratoi:

### **RREGULLORE**

për mënyrën e dhënies së ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik.

#### **I. Dispozitat e përgjithshme**

##### **Neni 1**

Me këtë Rregullore do të vërtetohet mënyra dhe kriteret mbi të cilat komuna e Tearcës, në përputhje me rregullat ligjore dhe nënligjore, por brenda burimeve të parashikuara në Buxhetin e komunës, do të jep ndihmë financiare të njëhershme dhe mbështetje financiare për persona fizik, banorë të komunës së Tearcës.

##### **Neni 2**

Ndihma e njëhershme financiare dhe mbështetja financiare nga neni 1 i Rregullores, u jepet personave fizik, bazuar në kërkesën e paraqitur në komunë, me të cilën vepron Komisioni i formuar nga Kryetari i komunës.

##### **Neni 3**

Qytetarët të cilët do të paraqesin kërkesë në Komunë për marrjen e ndihmës së njëhershme financiare dhe mbështetjes financiare, janë të detyruar të japin arsyet për nevojën e ndihmës.

**II. Metodat dhe kriteret për dhënien e ndihmës së njëhershme financiare dhe mbështetjes financiare për personat fizik.**

##### **Neni 4**

Komuna e Tearcës në kuadër të mundësive

постапува по барања за еднократна парична помош и финансиска поддршка, за следниве категории:

1.Еднократна парична помош за физички лица кои имаат потребна за хируршка интервенција во странство.

2.Еднократна парична помош за тешко болни лица и редовно следење на терапија препорачана од лекар во однос на наведените состојби и болести.

3.Месечна парична помош за ученици со тешка или длабока интелектуална попреченост и студенти со тешка телесна попреченост.

4.Еднократна парична помош за самохрани родители со висок степен на социјален ризик.

5.Еднократна парична помош за деца без родители и родителска грижа.

6.Еднократна парична помош за поединци или семејства поради настаната материјална штета од пожар или поплава.

7.Еднократна парична помош за поединци физички лица-корисници на минимална социјална помош.

8.Еднократна парична помош за семејства во кои нема вработени.

#### Член 5

Во прилог на барањето за доделување еднократна парична помош и финансиска поддршка, треба да биде доставена комплетна документација со која се докажува основаноста на барањето и тоа:

**1.Еднократна парична помош за физички лица кои имаат потребна за хируршка интервенција во странство:**

vepron sipas kërkesave për ndihmë të njëhershme financiare dhe mbështetje financiare për persona fizik, për kategoritë e mëposhtme:

1.Ndihmë e njëhershme financiare për personat fizik që kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjike jashtë vendit.

2.Ndihmë e njëhershme financiare për personat e sëmurë rëndë dhe ndjekës të rregullt të terapisë së rekomanduar nga mjeku në lidhje me kushtet dhe sëmundjet e deklaruara.

3.Ndihmë financiare mujore për nxënës me pengesa të rënda dhe të theksuara intelektuale dhe student me pengesa të rënda trupore.

4.Ndihmë e njëhershme financiare për prindërit e vetëm me një shkallë të lartë të rrezikut social.

5.Ndihmë e njëhershme financiare për fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror.

6.Ndihmë e njëhershme financiare për individë ose familje për shkak të dëmit material të shkaktuar nga zjarri ose përmytja.

7.Ndihmë e njëhershme financiare për persona fizik-përfitues të ndihmës minimale sociale.

8.Ndihmë e njëhershme financiare për familjet në të cilat nuk ka të punësuar.

#### Neni 5

Në shtojcë të kërkesës për dhënien e ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare, duhet të dorëzohet dokumentacioni i plotë që dëshmon vërtetësinë e kërkesës, si më poshtë:

**1.Ndihmë e njëhershme financiare për personat fizik që kanë nevojë për ndërhyrje kirurgjike jashtë vendit:**

- Доказ за идентитет на подносителот на барањето/примателот;
- Потврда/Доказ за закажана хируршка интервенција во странство или конзилијарно мислење;
- Доказ за болеста;
- Своерачна изјава за постојан престој на подрачјето на Општина Теарце.
- Копија од трансакциска сметка и
- Други потребни документи.

Еднократна парична помош ја утврдува Комисија за следење на постапката и утврдување на вредноста за доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица.

## **2.Еднократна парична помош за тешко болни лица и редовно следење на терапија препорачана од лекар во однос на наведените состојби и болести:**

- Доказ за идентитет на подносителот на барањето/примателот;
- Своерачна изјава за постојан престој на подрачјето на Општина Теарце;
- Други потребни документи;
- Доказ за болеста/терапијата на примателот издадена од овластено лице во однос на следниве болести и состојби:
  - Хронична исхемична болест на срцето кај кои постои индикација за операција;
  - Срцев инфаркт со компликации;
  - Мозочен удар со трајни функционални пореметувања кои ги загрозуваат основните животни функции и животната активност на осигуреникот;
  - Мултиплекс склероза;
  - Паркинсонова болест;
  - Алцајмерова болест;
  - Сида;
  - Акутно или хронично откажување на функцијата на бубрезите од што произлегува потреба за

- Dëshmi për identitetin e parashtruesit të kërkesës/marrësit;
- Vërtetim/Dëshmi e operacionit të planifikuar jashtë shtetit ose mendimit të konsiliumit;
- Dëshmi e sëmundjes;
- Deklaratë personale për qëndrim të përhershëm në territorin e komunës së Tearcës.
- Kopje të llogarisë së transaksionit dhe
- Dokumente tjera të nevojshme.

Ndihmën e njëhershme financiare e përcakton Komisioni për ndjekjen e procedurës dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik.

## **2.Ndihmë e njëhershme financiare për personat e sëmurë rëndë dhe ndjekës të rregullt të terapisë së rekomanduar nga mjeku në lidhje me kushtet dhe sëmundjet e deklaruara:**

- Dëshmi për identitetin e parashtruesit të kërkesës/marrësit;
- Deklaratë personale për qëndrim të përhershëm në territorin e komunës së Tearcës;
- Dokumente tjera të nevojshme;
- Dëshmi për sëmundjen/terapinë e marrësit lëshuar nga person i autorizuar në lidhje me sëmundjet dhe shkaqet e mëposhtme:
  - Sëmundjet kronike të zemrës ishемike në të cilën ka indikacion për intervenim kirurgjik;
  - Infarkt kardiak me ndërlikime;
  - Goditje me çrregullime funksionale të përhershme që rrezikojnë funksionet themelore të jetës dhe veprimtarinë e jetës së të siguarit;
  - Skleroza e shumëfishtë;
  - Sëmundja e Parkinsonit;
  - Sëmundja e Alzheimerit;
  - Sida;
  - Dëmtimi akut ose kronik i veshkave, duke rezultuar në një nevojë për hemodializë ose transplantim të



хемодијализа или трансплантација на бубрег;  
-Откажување на функцијата на црниот дроб а кај која постои индикација за операција;  
-Анкилозен спондилитис;  
-Ревматоиден артритис;  
-Малигни болести кои бараат хемотераписко лекување;  
-Аутизам;  
-Лица со тешка телесна попреченост;  
-Лица со тешка или длабока интелектуална попреченост.

veshkave;

-Dështimi i funksionit të mëlçisë në të cilin ka një indikacion për kirurgji;

-Spondylitis ankyloz;

-Arthritis reumatoid;

-Sëmundjet malinje që kërkojnë kemoterapinë;

-Autizmi;

-Persona me pengesa të rënda trupore;

-Persona me pengesa të rënda dhe të theksuara intelektuale.

Еднократна парична помош ја утврдува Комисија за следење на постапката и утврдување на вредноста за доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица, во максимален износ до 20.000 денари.

Ndima e njëhershme financiare përcaktohet nga Komisioni për ndjekjen e procedurës dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik, në vlerë maksimale deri 20.000 denarë.

### **3.Месечна парична помош за ученици со тешка или длабока интелектуална попреченост и студенти со тешка телесна попреченост:**

-Доказ за идентитет на подносителот на барањето/примателот;

-Своерачна изјава за постојан престој на подрачјето на општина Теарце и

-Други потребни документи.

-Ученици со тешка или длабока интелектуална попреченост кој следат настава во паралелките со ученици со интелектуална попреченост.

-Студенти со тешка телесна попреченост.

За ученици со тешка или длабока интелектуална попреченост кој следат настава во паралелките со ученици со интелектуална попреченост финансиска парична помош ќе се исплати месечно за учебната година, во износ од 2.000 денари до 5.000 денари.

За студенти со тешка телесна попреченост, финансиска парична помош

### **3.Ndihmë financiare mujore për nxënës me pengesa të rënda dhe të theksuara intelektuale dhe student me pengesa të rënda trupore:**

-Dëshmi për identitetin e parashtruesit të kërkesës/marrësit;

-Deklaratë personale për qëndrim të përhershëm në territorin e komunës së Tearcës dhe

-Dokumente tjera të nevojshme.

-Nxënësit me pengesa të rënda dhe të theksuara intelektuale që ndjekin mësim në paralele me nxënës me pengesa intelektuale.

-Student me pengesa të rënda trupore.

Për nxënësit me pengesa të rënda dhe të theksuara intelektuale që ndjekin mësim në paralele me nxënës me pengesa intelektuale, ndihma financiare mujore në para do të paguhet për vitin shkollor, në vlerë prej 2.000 denarë deri më 5.000 denarë.

Për student me pengesa të rënda trupore, ndihma financiare mujore në para do të

ќе се исплати месечно за академска година, во износ од 3.000 денари до 6.000 денари.

#### **4.Еднократна парична помош за самохрани родители со висок степен на социјален ризик:**

-Доказ за идентитет на подносителот на барањето/примателот;  
-Своерачна изјава за постојан престој на подрачјето на општина Теарце;

-Копија од извод на родени на децата;  
-Доказ дека бракот е разведен, Извод на умрени доколку брачниот другар е починат или Изјава дека живее сам со детето/децата;

-Потврда за месечни примања кои не го надминуваат износот од минимална плата;

-Копија од трансакциска сметка и

-Други потребни документи.

Еднократна парична помош ја утврдува Комисија за следење на постапката и утврдување на вредноста за доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица, во износ од 5.000 денари до 15.000 денари.

#### **5.Еднократна парична помош за деца без родители и родителска грижа:**

-Доказ за идентитет на подносителот на барањето/примателот;

-Своерачна изјава за постојан престој на подрачјето на Општина Теарце;

-Потврда издадена од Центарот за социјални работи дека лицето/лицата се без родителска грижа;

-Доказ за стрателство на лицето на кое му е доделено старателство;

-Копија од трансакциска сметка и

-Други потребни документи.

Еднократна парична помош ја утврдува Комисија за следење на постапката и утврдување на вредноста за доделување

paguhet për vitin akademik, në vlerë prej 3.000 denarë deri më 6.000 denarë.

#### **4.Ndihmë e njëhershme financiare për prindërit e vetëm me një shkallë të lartë të rrezikut social:**

-Dëshmi për identitetin e parashtruesit të kërkesës/marrësit;

-Deklaratë personale për qëndrim të përhershëm në territorin e komunës së Tearcës;

-Kopje të çertifikatës së lindjes së fëmijëve;

-Dëshmi për divorc martesor, Çertifikatë e vdekjes, nëse bashkëshorti/ja është i vdekur ose Deklaratë se jeton vetëm me fëmijën/fëmijët;

-Vërtetim për të ardhura mujore që nuk tejkalojnë shumën e rrogës minimale;

-Kopje të llogarisë së transaksionit dhe

-Dokumente tjera të nevojshme.

Ndimën e njëhershme financiare e përcakton nga Komisioni për ndjekjen e procedurës dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik, në vlerë prej 5.000 denarë deri më 15.000 denarë.

#### **5.Ndihmë e njëhershme financiare për fëmijë pa prindër dhe kujdes prindëror:**

-Dëshmi për identitetin e parashtruesit të kërkesës/marrësit;

-Deklaratë personale për qëndrim të përhershëm në territorin e komunës së Tearcës;

-Vërtetim i lëshuar nga Qendra për punë sociale se personi është pa kujdes prindëror;

-Dëshmi për kujdestari të personit të cilit i është dhënë kujdestaria;

-Kopje të llogarisë së transaksionit dhe

-Dokumente tjera të nevojshme.

Ndima e njëhershme financiare përcaktohet nga Komisioni për ndjekjen e procedurës dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e

на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица во износ од 4.000 денари до 12.000 денари.

**6.Еднократна парична помош за поединци или семејства поради настаната материјална штета од пожар или поплава:**

- Доказ за идентитет на барателот/примателот;
- Своерачна изјава за постојан престој на подрачјето на Општина Теарце;
- Податоци за местото каде е настаната материјалната штета;
- Потврда за утврдена состојба издаден од овластена институција;
- Копија од трансакциска сметка и
- Други потребни документи.

Еднократна парична помош ја утврдува Комисија за следење на постапката и утврдување на вредноста за доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица во максимален износ до 18.000 ден.

**7.Еднократна парична помош за поединци физички лица-корисници на минимална социјална помош:**

- Доказ за идентитет на подносителот на барањето/примателот;
- Своерачна изјава за постојан престој на подрачјето на општина Теарце;
- Документ со кој докажува дека е корисник на социјална помош;
- Копија од трансакциска сметка и
- Други потребни документи.

Еднократна парична помош ја утврдува Комисија за следење на постапката и утврдување на вредноста за доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица во максимален износ до 10.000 ден.

ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik, në vlerë prej 4.000 denarë deri më 12.000 denarë.

**6.Ndihmë e njëhershme financiare për individë ose familje për shkak të dëmit material të shkaktuar nga zjarri ose përmbytja:**

- Dëshmi për identitetin e parashtruesit të kërkesës/marrësit;
- Deklaratë personale për qëndrim të përhershëm në territorin e komunës së Tearcës;
- Të dhëna për vendin ku ka ndodhur dëmi material;
- Vërtetim për vlerësim të gjendjes e lëshuar nga një institucion i autorizuar;
- Kopje të llogarisë së transaksionit dhe
- Dokumente tjera të nevojshme.

Ndima e njëhershme financiare përcaktohet nga Komisioni për ndjekjen e procedurës dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik, në vlerë maksimale deri 18.000 denarë.

**7.Ndihmë e njëhershme financiare për persona fizik-përfitues të ndihmës minimale sociale:**

- Dëshmi për identitetin e parashtruesit të kërkesës/marrësit;
- Deklaratë personale për qëndrim të përhershëm në territorin e komunës së Tearcës;
- Dokument që provon se ai është përfitues i ndihmës sociale;
- Kopje të llogarisë së transaksionit dhe
- Dokumente tjera të nevojshme.

Ndima e njëhershme financiare përcaktohet nga Komisioni për ndjekjen e procedurës dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik, në vlerë maksimale deri 10.000 denarë.

## **8.Еднократна парична помош за семејства во кои нема вработени:**

- Доказ за идентитет на подносителот на барањето/примателот;
- Своерачна изјава за постојан престој на подрачјето на општина Теарце;
- Потврда за невработеност на членовите на семејството;
- Копии од лична карта од полнолетните членовите на семејството и копии од извод на родени на малолетните членови на семејството;
- Копија од трансакциска сметка и
- Други потребни документи.

Еднократна парична помош ја утврдува Комисија за следење на постапката и утврдување на вредноста за доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица, во износ од 3.000 денари по член во семејството но не повеќе од 15.000 денари во тотал.

### **III.Комисија за следење на постапката и утврдување на вредноста за доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица.**

#### **Член 6**

-По поднесени барања за доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица до 50.000 денари одлучува Градоначалникот на општината по претходен предлог на Комисијата за следење на постапката и утврдување на вредноста за доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица, формирана од Градоначалникот.

-По поднесени барања за доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица над 50.000 денари одлучува Советот на општина Теарце.

## **8.Ndihmë e njëhershme financiare për familjet në të cilat nuk ka të punësuar:**

- Dëshmi e identitetit të parashtruesit të kërkesës/marrësit;
- Deklaratë personale për qëndrim të përhershëm në territorin e komunës së Tearcës;
- Konfirmimi i papunësisë së anëtarëve të familjes;
- Kopje të letërnjoftimit nga anëtarët e rritur të familjes dhe kopje të certifikatës së lindjes së anëtarëve të mitur të familjes;
- Kopje të llogarisë së transaksionit dhe
- Dokumente tjera të nevojshme.

Ndima e njëhershme financiare përcaktohet nga Komisioni për ndjekjen e procedurës dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik, në vlerë prej 3.000 denarë për anëtar të familjes, por jo më shumë se 15.000 denarë në total.

### **III.Komisioni për ndjekjen e procedurës dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik.**

#### **Neni 6**

-Pas parashtrimin të kërkesës për dhënien e ndihmës së njëhershme financiare dhe mbështetjes financiare të personave fizik deri më 50.000 denarë do të vendos Kryetari i komunës pas propozimit të mëparshëm të Komisionit për ndjekjen e procedurës dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik, të formuar nga Kryetari i komunës.

-Pas parashtrimin të kërkesës për dhënien e ndihmës së njëhershme financiare dhe mbështetjes financiare për persona fizik në vlerë mbi 50.000 denarë vendos Këshilli i komunës së Tearcës.

#### Член 7

-Комисијата за следење на постапката и утврдување на вредноста за доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица, работи на состаноци кои ги свикува и со кои раководи Претседателот на Комисијата, најмногу два пати во текот на месецот.

-За текот на седниците на Комисијата се води Записник а истите се заведени во општинската архива.

#### Член 8

-Комисијата ја проверува основаноста и комплетноста на документацијата приложена кон Барањата во согласност со наведените критериуми. Комисијата согласно утврдената основаност на Барањата изготвува предлог за утврдување на вредноста за доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица и истиот го доставува до Градоначалникот согласно член 6 став 1 од Правилникот да изврши доделување на еднократна парична помош и финансиска поддршка на физички лица.

-Во случај на одбиени барања, комисијата изготвува Известување до подносителот на барањето.

-Барањата поднесени во согласност со член 6 став 2 од Правилникот, Комисијата ги доставува со писмен поднесок до Комисијата за финанси, буџет и лер при Советот на општината за понатамошно постапување.

#### IV.Преодни и завршни одредби.

#### Член 9

Одделението за финансиски прашање и одделението за нормативно-правни работи се должни да изготват и да обезбедат обрасци за доделување еднократна парична помош и финансиска поддршка.

#### Нени 7

-Komisioni për ndjekjen e procedurës dhe përcaktimin e vlerës për dhënien e ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik, punon në mbledhje të cilat i thirr dhe udheheq Kryetari i komisionit, më së shumti dy herë gjatë muajit.

-Procesverbalet mbahen për rrjedhën e mbledhjeve të Komisionit dhe të njëjtat regjistrohen në arkivin e komunës.

#### Нени 8

-Komisioni do të kontrolloj vërtetësinë dhe kompletimin e dokumentacionit të bashkangjitur në Kërkesë në përputhje me kriteret e mësipërme. Komisioni në përputhje me vërtetësinë e Kërkesës, përgatit propozim për përcaktimin e vlerës për dhënien e ndihmës financiare të njëhershme dhe mbështetjes financiare për persona fizik dhe të nëjtin e dërgon te Kryetari i komunës sipas nenit 6 paragrafi 1 nga Rregullorja për të kryer realizimin e ndihmës së njëhershme financiare dhe mbështetjes financiare për personat fizik.

-Në rast të refuzimit të kërkesave, komisioni përgatit Informatë deri te parashtruesi i kërkesës.

-Kërkesat e paraqitura sipas nenit 6 paragrafi 2 të Rregullores, Komisioni i dorëzon me shkresë deri te Komisioni për financa, buxhet dhe zhel pranë Këshillit të komunës për veprime të mëtejshëm.

#### IV.Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare.

#### Нени 9

Departamenti për çështje financiare dhe departamenti për çështje normative-juridike obligohen të përgatisin dhe sigurojnë formularë për dhënien e ndihmës së njëhershme financiare dhe mbështetje financiare.

Член 10

Со денот на влегување на сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот, бр.13-505/1 од 28.03.2019.

Член 11

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во "Службен гласник на општина Теарце".

Neni 10

Ditën e hyrjes në fuqi të kësaj Rregullore pushon të vlejë Rregullorja, nr.13-505/1 nga 28.03.2019.

Neni 11

Kjo Rregullore hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

бр.nr.13-136/1  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Совет на општина Теарце  
Претседател  
Бесник Османи с.р.

Këshilli i komunës së Tearcës  
Kryetar  
Besnik Osmani d.v.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ", бр.05/2002) и член 34 од Статутот на општина Теарце ("Службен гласник на општина Теарце", бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Градоначалникот на општина Теарце, донесува:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за давање согласност за продолжување на важење на основниот Договор за концесија бр.08-639/1 од 14.07.2006 година.

1. Се објавува Одлуката за давање согласност за продолжување на важење на основниот Договор за концесија бр.08-639/1 од 14.07.2006 година, бр.13-137/1 што ја донесе Советот на општина Теарце на седница одржана на ден 28.01.2022.

2. Одлуката да се објави во "Службен гласник на општина Теарце".

бр.nr.08-137/2  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Градоначалник на општина Теарце  
Нуши Незири с.р.

Нë базë тë nenit 50 paragrafi 1 pika 3 тë Ligjit пër vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM", nr.05/2002) dhe nenit 34 тë Statutit тë komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës së Tearcës, solli:

### **AKTVENDIM**

për shpalljen e Vendimit për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e vlefshmërisë së Kontratës bazë për koncesion nr.08-639/1 nga 14.07.2006.

1. Shpallet Vendimi për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e vlefshmërisë së Kontratës bazë për koncesion nr.08-639/1 nga 14.07.2006, nr.13-137/1 që e miratoi Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.01.2022.

2. Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Kryetar i komunës së Tearcës  
Nuhi Neziri d.v.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ", бр.05/2002) и член 40 и 41 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на РМ“, бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и "Службен весник на Република Северна Македонија", бр.153/19 и 261/19), Советот на општина Теарце на седницата одржана на 28.01.2022 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

за давање согласност за продолжување на важење на основниот Договор за концесија бр.08-639/1 од 14.07.2006 година.

#### **Член 1**

Со оваа Одлука се дава согласност за продолжување на важење на основниот Договор за концесија, заверен со наш деловоден бр.08-639/1 од 14.07.2006 година и бр.0301 од 14.07.2006 година заверен од корисникот на концесија.

#### **Член 2**

Важењето на Договорот од член 1 на оваа Одлука се продолжува почнувајќи од денот на истекот на рокот на основниот Договор бр.08-639/1 се до завршување на постапката за доделување на нов Договор за концесија за собирање и транспортирање на комунален отпад и други видови на неопасен отпад на територија на општина Теарце.

#### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Теарце“.

бр. nr.13-137/1  
28.01.2022  
Теарце/Тearcë

Совет на општина Теарце  
Претседател  
Бесник Османи с.р.

Нë базë тë nenit 36 paragrafi 1 pika 15 тë Ligjit пër vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM", nr.05/2002) dhe nenit 40 dhe 41 nga Ligji пër koncesion dhe partneritet publiko privat ("Gazeta zyrtare e RM", nr.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 dhe 215/15 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut", nr.153/19 dhe 261/19), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.01.2022, miratoi:

### **V E N D I M**

për dhënien e pëlqimit për zgjatjen e vlefshmërisë së Kontratës bazë për koncesion nr.08-639/1 nga 14.07.2006.

#### **Neni 1**

Me këtë Vendim jepet pëlqim për zgjatjen e vlefshmërisë së Kontratës bazë për koncesion, vërtetuar në librin tonë arkivor nr.08-639/1 nga 14.07.2006 dhe nr.0301 nga 14.07.2006 vërtetuar nga shfrytëzuesi i koncesionit.

#### **Neni 2**

Vlefshmëria e Kontratës nga neni 1 i këtij Vendimi zgjatet duke filluar nga dita e përfundimit të afatit të Kontratës bazë nr.08-639/1 deri në përfundimin e procedurës për dhënien e Kontratës së re për koncesion për grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave komunale dhe llojet tjera të mbeturinave jo të rrezikshme në territorin e komunës së Tearcës.

#### **Neni 3**

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Këshilli i komuës së Tearcës  
Kryetar  
Besnik Osmani d.v.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ", бр.05/2002) и член 34 од Статутот на општина Теарце ("Службен гласник на општина Теарце", бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Градоначалникот на општина Теарце, донесува:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за разрешување на претседател и членови на Комисија за процена и утврдување на надомест на штета од природни непогоди и други несреќи на територијата на општина Теарце.

1. Се објавува Одлуката за разрешување на претседател и членови на Комисија за процена и утврдување на надомест на штета од природни непогоди и други несреќи на територијата на општина Теарце, бр.13-138/1 што ја донесе Советот на општина Теарце на седница одржана на ден 28.01.2022.

2. Одлуката да се објави во "Службен гласник на општина Теарце".

бр.nr.08-138/2  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Градоначалник на општина Теарце  
Нуши Незири с.р.

Нë базë тë ненит 50 параграфи 1 пика 3 тë Лигжит пëр ветëqeверисје локале ("Gazeta zyrtare e RM", nr.05/2002) dhe ненит 34 тë Statutit тë komunës сë Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës сë Tearcës", nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës сë Tearcës, solli:

### **АКТ ВЕНДИМ**

për shpalljen e Vendimit për shkarkimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për vërtetimin dhe vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë elementare si dhe fatkeqësive tjera në territorin e komunës së Tearcës.

1. Shpallet Vendimi për shkarkimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për vërtetimin dhe vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë elementare si dhe fatkeqësive tjera në territorin e komunës së Tearcës, nr.13-138/1 që e miratoi Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.01.2022.

2. Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Kryetar i komunës së Tearcës  
Nuhi Neziri d.v.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ", бр.05/2002), Советот на општина Теарце на седницата одржана на 28.01.2022 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

за разрешување на претседателот и членовите на Комисија за процена и утврдување на надомест на штета од природни непогоди и други несреќи на територијата на општина Теарце.

#### **Член 1**

Се разрешуваат претседателот и членовите на Комисија за процена и утврдување на надомест на штета од природни непогоди и други несреќи на територијата на општина Теарце:

- Лирим Џелили-идн.-претседател.
- Бесим Имери- М-р. по економија-член.
- Мерита Елмази-правник-член.
- Исен Мурати-член.
- Пајтима Велии-член.
- Исмаил Бафтиари-член.
- Бесим Неими-надворешен член.
- Махир Исмаили-надворешен член.
- Орце Николовски-надворешен член.

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Теарце“.

бр.нр.13-138/1  
28.01.2021  
Теарце/Тearcë

Совет на општина Теарце  
Претседател  
Бесник Османи с.р.

Нë базë тë nenit 36 тë Ligjit пëр vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM", nr.05/2002), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.01.2022, miratoi:

### **V E N D I M**

për shkarkimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për vërtetimin dhe vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë elementare si dhe fatkeqësive tjera në territorin e komunës së Tearcës.

#### **Neni 1**

Shkarkohen kryetari dhe anëtarët e Komisionit për vërtetimin dhe vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë elementare si dhe fatkeqësive tjera në territorin e komunës së Tearcës:

- Lirim Xhelili-idn.-kryetar.
- Besim Imeri-Mr. i ekonomisë-anëtarë.
- Merita Elmazi-juriste-anëtare.
- Isen Murati-anëtarë.
- Pajtime Velii-anëtare.
- Ismail Baftiari-anëtarë.
- Besim Neimi-anëtarë i jashtëm.
- Mahir Ismaili-anëtarë i jashtëm.
- Orce Nikolovski-anëtarë i jashtëm.

#### **Neni 2**

Ky Vendim hyn në fuqi nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Këshilli i komunës së Tearcës  
Kryetar  
Besnik Osmani d.v.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ“, бр.05/2002) и член 34 од Статутот на општина Теарце (“Службен гласник на општина Теарце“, бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Градоначалникот на општина Теарце, донесува:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за именување на претседател и членови на Комисија за процена и утврдување на надомест на штета од природни непогоди и други несреќи.

1. Се објавува Одлуката за именување на претседател и членови на Комисија за процена и утврдување на надомест на штета од природни непогоди и други несреќи, бр.13-139/1 што ја донесе Советот на општина Теарце на седница одржана на ден 28.01.2022.

2. Одлуката да се објави во “Службен гласник на општина Теарце”.

бр.nr.08-139/2  
28.01.2022  
Теарце/Тearcë

Градоначалник на општина Теарце  
Нухи Незири с.р.

Нë базë тë nenit 50 paragrafi 1 pika 3 тë Ligjit пër vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 тë Statutit тë komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës”, nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës së Tearcës, solli:

### **AKTVENDIM**

për shpalljen e Vendimit për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për vërtetimin dhe vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë elementare si dhe fatkeqësive tjera.

1. Shpallet Vendimi për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit për vërtetimin dhe vlerësimin e dëmeve nga fatkeqësitë elementare si dhe fatkeqësive tjera, nr.13-139/1 që e miratoi Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.01.2022.

2. Vendimi të shpallet në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

Kryetar i komunës së Tearcës  
Nuhi Neziri d.v.

Врз основа на член 143 од Законот за заштита и спасување (“Службен весник на РМ, бр.36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија”, бр.215/21) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”, бр.05/2002), Советот на општина Теарце на седницата одржана на ден 28.01.2022 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

за именување на претседателот и членови на Комисија за процена и утврдување на надомест на штета од природни непогоди и други несреќи.

#### **Член 1**

Советот на општина Теарце го именува претседателот и членовите на Комисија за процена и утврдување на надомест на штета од природни непогоди и други несреќи.

#### **Член 2**

За претседател на Комисијата се именува:

-М-р.Бесим Имери.

За членови на Комисијата се именуваат:

-Аделина Мемети.

-Јусуф Муради.

-Бесник Османи .

-Генц Мисими.

-Ријад Мустафи.

-Орце Николовски.

-Мевлудин Мустафи.

-Махир Исмаили-вработен во Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство, ПЕ Тетово.

-Тафије Идризи-вработена во Центар за управување со кризи, Регионален центар Тетово.

#### **Член 3**

Заради ефективноста на работата, Комисијата за секој увид на лице место ќе се составува од Претседателот и членовите кои имат стручни сознаниа на утврдување на директна проценка на случаните штети.

Нѐ базѐ тѐ ненит 143 тѐ Лигјит пѐр мбројтје дхе шпѐтим (“Газета зыртаре е РМ”, nr.36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 дхе 83/2018 дхе “Газета зыртаре е Републикѐс сѐ Маqedонисѐ сѐ Veriut”, nr.215/21) дхе ненит 36 параграфи 1 пика 15 тѐ Лигјит пѐр ветѐqeверисје локале (“Газета зыртаре е РМ”, nr.05/2002), Кѐшхили и комунес сѐ Теарцѐс нѐ сеанцѐн е мбайтур мѐ 28.01.2022 miratoi:

### **V E N D I M**

пѐр емѐримин е крyетарит дхе анѐтарѐве тѐ Комисионит пѐр вѐртетимин дхе влерѐсимин е дѐмеве нга фаткеqѐситѐ елeментаре си дхе фаткеqѐсиве тјера.

#### **Neni 1**

Кѐшхили и комунес сѐ Теарцѐс е емѐрон крyетарин дхе анѐтарѐт е Комисионит пѐр вѐртетимин дхе влерѐсимин е дѐмеве нга фаткеqѐситѐ елeментаре си дхе фаткеqѐсиве тјера.

#### **Neni 2**

Пѐр крyетар тѐ Комисионит емѐроhet:

-Mr.Besim Imeri.

Пѐр анѐтарѐ тѐ Комисионит емѐроhen:

-Adelina Memeti.

-Jusuf Muradi.

-Besnik Osmani.

-Genc Misimi.

-Rijad Mustafi.

-Orce Nikollovski.

-Mevludin Mustafi.

-Mahir Ismaili-i punѐsuar нѐ Министринѐ е буйqѐсисѐ, pylltarisѐ дхе економисѐ сѐ уjѐrave, NJR Tetovѐ.

-Tafije Idrizi-e punѐsuar нѐ Qendrѐn пѐр menaxhim ме криза, Qendra regjionale Tetovѐ.

#### **Neni 3**

Пѐр shkak тѐ ефикаситетит тѐ пунѐс, Комисиони пѐр чдо далје нѐ terren до тѐ пѐрбѐhet нга Крyетари дхе анѐтарѐт тѐ cilѐт канѐ njohuri професионале нѐ вѐртетимин дхе влерѐсимин е drejtѐpѐdrejt тѐ дѐмеве тѐ shkaktuara.

#### Член 4

Комисијата е овластена, за вршење на свои надлежности, да формира поткомисии или работни групи од стручни лица за процена на штети од елементарни непогоди.

#### Член 5

Комисијата ги врши следните задачи:

1.Преку своите посебни поткомисии или работни групи на сручни лица непосредно ја организира и спроведува проценката на штети на самото место, особено:

- штетите на локални патишта и улици,
- штетите на станбени згради и станови,,
- штети на комунални објекти и уреди,
- штети во индивидуалното земјоделство и личен имот на населението.

2.Ја насочува и координира работата на соодветните комисии формирани за таа цел во месните заедници.

3.Соработува со Републичката комисија за процена и утврдување на штета од елементарни непогоди и други општи опасности.

4.Организира собирање на вкупниот материал за процена на штетата на територијата на Општина Теарце, ги обработува материјалите, изработува извештај со предлог на мерки за отстранување на штетите од елементарни непогоди.

#### Член 6

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Теарце”.

бр.nr.13-139/1  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Совет на општина Теарце  
Претседател  
Бесник Османи с.р.

#### Нени 4

Комисиони ештѐ и авторизуар қѐ пѐр крyerjen e kompetencave тѐ veta тѐ formoj nѐnkomisione ose grupet punuese nga persona професионистѐ пѐр vlerѐsimin e дѐmeve nga fatkeqѐsitѐ elementare.

#### Нени 5

Комисиони и крyen кѐто дetyра:

1.Nѐpѐrmjet nѐnkomisioneve тѐ veta тѐ veçanta ose тѐ grupeve тѐ punѐs me persona професионистѐ e organizon dhe zbaton vlerѐsimin e drejtѐpѐrdrejtѐ тѐ дѐmeve нѐ vendngjarrje, veçanѐrisht:

- дѐmet нѐ rrugѐt lokale dhe rrugicat,
- дѐmet нѐ ndѐrtesat banesore dhe banesat,
- дѐmet нѐ објектет komunale dhe pajisjet,
- дѐmet нѐ bujqѐsi individuale dhe pasuri private тѐ popullsisѐ.

2.E orienton dhe koordinon punѐn e komisioneve pѐrkatѐse тѐ formuara пѐр кѐтѐ qѐllim нѐ bashkѐsinѐ lokale.

3.Bashkѐpunon me Komisionin Republikan пѐр vlerѐsimin dhe pѐrcaktimin e дѐmit nga fatkeqѐsitѐ elementare dhe rreziqet e tjera тѐ pѐrgjithshme.

4.Organizon grumbullimin e materialit тѐ тѐrѐsishѐm пѐр vlerѐsimin e дѐmit нѐ territorin e komunѐs сѐ Tearcѐs, i pѐrpunon materialet, pѐrpunon raport, pѐrgatit raport me propozim masa пѐр mѐnjanimin e дѐmeve nga fatkeqѐsitѐ elementare.

#### Нени 6

Ky Vendim hyn нѐ fuqi ditѐn e tetѐ nga dita e shpalljes нѐ “Fletoren zyrtare тѐ komunѐs сѐ Tearcѐs”.

Kѐshilli i komunѐs сѐ Tearcѐs  
Kryetar  
Besnik Osmani d.v.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ", бр.05/2002) и член 34 од Статутот на општина Теарце ("Службен гласник на општина Теарце", бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Градоначалникот на општина Теарце, донесува:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за спроведување на уредба и управување со електрична енергија согласно уредбата на кризна состојба.

1. Се објавува Одлуката за спроведување на уредба и управување со електрична енергија согласно уредбата на кризна состојба, бр.13-140/1 што ја донесе Советот на општина Теарце на седница одржана на ден 28.01.2022.

2. Одлуката да се објави во "Службен гласник на општина Теарце".

бр.nr.08-140/2  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Градоначалник на општина Теарце  
Нуши Незири с.р.

Нë базë тë nenit 50 paragrafi 1 pika 3 тë Ligjit пëр vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM", nr.05/2002) dhe nenit 34 тë Statutit тë komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës së Tearcës, solli:

### **AKTVENDIM**

për shpalljen e Vendimit пëр zbatimin e dekretit dhe menaxhimit me energjinë elektrike në pajtim me dekretin пëр gjendje krize.

1. Shpallet Vendimi пëр zbatimin e dekretit dhe menaxhimit me energjinë elektrike në pajtim me dekretin пëр gjendje krize, nr.13-140/1 që e miratoi Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.01.2022.

2. Vendimi тë shpallet në "Fletoren zyrtare тë komunës së Tearcës".

Kryetar i komunës së Tearcës  
Nuhi Neziri d.v.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”, бр.05/2002) и член 14 од Законот за енергетска ефикасност (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр.32/2020 и 110/2021), Советот на општина Теарце на седницата одржана на ден 28.01.2022 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

за спроведување на уредба и управување со електрична енергија согласно уредбата на кризна состојба.

#### **Член 1**

Согласно член 9 од Уредба за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хавари и нарушување на пазари на електрична енергија во кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на личенци за вршење на електроенергетски дејности (“Службен весник на РСМ”, бр.246/2021 и 300/2021), при спроведувањето на мерките за ограничување на потрошувачката, Операторите на електро дистрибутивните системи (ОЕДС) во соработка со општина Теарце ги применуваат следните мерки:

- 1)исклучување на сите светлечки реклами;
- 2)осветлението на улиците, плоштадите и другите објекти се намалува до минимален сигурносен обем на осветлување;
- 3)осветлението на излозите се ограничува до минимален сигурносен обем на осветлување и/или
- 4)забрана за употреба на електрична енергија за додатно загревање на деловни и службени простории.

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Теарце”.

бр.nr.13-140/1  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Совет на општина Теарце  
Претседател  
Бесник Османи с.р.

Нè базè тè nenit 36 paragrafi 1 pika 15 тè Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 14 тè Ligjit për efikasitet energjetik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr.32/2020 dhe 110/2021), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.01.2022 miratoi:

### **VENDIM**

për zbatimin e dekretit dhe menaxhimit me energjinë elektrike në pajtim me dekretin për gjendje krize.

#### **Neni 1**

Në pajtim me nenin 9 тè Dekretit për kriteret dhe kushtet për shpalljen e gjendjes së krizës në raste тè fatkeqësive natyrore dhe motit, defektet dhe emergjencat në tregjet e energjisë elektrike, mënyrën e furnizimit me energji elektrike në rast gjendje krize, masat e ndërmarra në rast gjendje krize si dhe тè drejtat dhe obligimet e bartësve тè liçencave për kryerjen e veprimtarive elektroenergjetike (“Gazeta zyrtare e RMV”, nr.246/2021 dhe 300/2021), me rastin e zbatimit тè masave për kufizimin e konsumit, Operatorët e sistemit elektro distributivë (OSED) në bashkëpunim me komunën e Tearcës i zbaton këto masa:

- 1)çkyçje e тè gjitha reklamave ndriçuese;
- 2)ndriçimi i rrugëve, shesheve dhe ndërtesave тè tjera reduktohet në një nivel minimal sigurie тè ndriçimit;
- 3)ndriçimi i vitrinave тè dyqaneve është i kufizuar në një vëllim minimal sigurie тè ndriçimit dhe/ose
- 4)ndalimi i пërdorimit тè energjisë elektrike për ngrohje shtesë тè objekteve afariste dhe zyra.

#### **Neni 2**

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare тè komunës së Tearcës”.

Këshilli i komunës së Tearcës  
Kryetar  
Besnik Osmani d.v.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ", бр.05/2002) и член 34 од Статутот на општина Теарце ("Службен гласник на општина Теарце", бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Градоначалникот на општина Теарце, донесува:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за укинување на Заклучок бр.13-1016/1 од 31.08.2020 година.

1. Се објавува Одлуката за укинување на Заклучок бр.13-1016/1 од 31.08.2020 година, бр.13-141/1 што ја донесе Советот на општина Теарце на седница одржана на ден 28.01.2022.

2. Одлуката да се објави во "Службен гласник на општина Теарце".

бр.nr.08-141/2  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Градоначалник на општина Теарце  
Нухи Незири с.р.

Нë базë тë nenit 50 paragrafi 1 pika 3 тë Ligjit пër vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM", nr.05/2002) dhe nenit 34 тë Statutit тë komunës së Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës", nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës së Tearcës, solli:

### **AKTVENDIM**

për shpalljen e Vendimit për shfuqizimin e Përfundimit nr.13-1016/1 të datës 31.08.2020.

1. Shpallet Vendimi për shfuqizimin e Përfundimit nr.13-1016/1 të datës 31.08.2020, nr.13-141/1 që e miratoi Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më 28.01.2022.

2. Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Kryetar i komunës së Tearcës  
Nuhi Neziri d.v.



Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“, бр.05/2002), Советот на општина Теарце на седницата одржана на 28.01.2022 донесе:

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më datë 28.01.2022 miratoi:

### **ОДЛУКА**

за укинување на Заклучок.

### **V E N D I M**

për shfuqizimin e Përfundimit.

#### **Член 1**

Се укинува Заклучокот бр.13-1016/1 од 31.08.2020 година за одбивање на барањето за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, изградено на КП бр.1661/2 и 2261/1 КО Непроштено.

#### **Neni 1**

Shfuqizohet Përfundimi nr.13-1016/1 të datës 31.08.2020 për refuzimin e kërkesës për veprim me statusin juridik të objektit të ndërtuar pa leje, të ndërtuar në PK nr.1661/2 dhe 2261/1 KK Neproshten.

#### **Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Теарце”.

#### **Neni 2**

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

бр.nr.13-141/1  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Советот на општина Теарце  
Претседател  
Бесник Османи с.р.

Këshilli i komunës së Tearcës  
Kryetar  
Besnik Osmani d.v.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоупрва (“Службен весник на РМ“, бр.05/2002) и член 34 од Статутот на општина Теарце (“Службен гласник на општина Теарце“, бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Градоначалникот на општина Теарце донесува:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката  
за подмирување на долгот за данок на  
ИМОТ.

1. Се објавува Одлуката за подмирување на долгот за данок на имот, бр.13-142/1 што ја донесе Советот на општина Теарце на седница одржана на ден 28.01.2022 год.

2. Одлуката да се објави во “Службен гласник на општина Теарце”.

бр.nr.08-142/2  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Градоначалник на општина Теарце  
Нухи Незири с.р.

Нë базë тë nenit 50 paragrafi 1 pika 3 тë Ligjit пëр vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe nenit 34 тë Statutit тë komunës së Tearcës (“Fletorja zyrtare e komunës së Tearcës, nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës së Tearcës, solli:

### **AKTVENDIM**

për shpalljen e Vendimit пëр shlyerjen e borxhit пëр tatim нë pronë.

1. Shpallet Vendimi пëр shlyerjen e borxhit пëр tatim нë pronë, nr.13-142/1 që e miratoi Këshilli i komunës së Tearcës нë seancën e mbajtur më datë 28.01.2022.

2. Vendimi тë shpallet нë “Fletoren zyrtare тë komunës së Tearcës”.

Kryetar i komunës së Tearcës  
Nuhi Neziri d.v.

Врз основа на член 36 од Законот на локална самоуправа ("Службен весник на РМ", бр.05/2002), Советот на општина Теарце на седницата одржана на ден 28.01.2022 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

за подмирување на долгот за данок на имот.

#### **Член 1**

Се усвојува барањето бр.13-59/1 од 13.01.2022 година, поднесено од Емине Јахја с.Теарце за подмирување на долгот за данок на имот во износ од 7.890,00 денари.

#### **Член 2**

Ова Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на општина Теарце".

бр.nr.13-142/1  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Совет на општина Теарце  
Претседател  
Бесник Османи с.р.

Në bazë të nenit 36 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM", nr.05/2002), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur me 28.01.2022, miratoi:

### **V E N D I M**

për shlyerjen e borxhit për tatim në pronë.

#### **Neni 1**

Miratohet kërkesa nr.13-59/1 nga data 13.01.2022 e parashtruar nga Emine Jahja f.Tearcë për shlyerje të borxhit për tatim në pronë në vlerë prej 7.890,00 denarë.

#### **Neni 2**

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Këshilli i komunës së Tearcës  
Kryetar  
Besnik Osmani d.v.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ", бр.05/2002) и член 34 од Статутот на општина Теарце ("Службен гласник на општина Теарце", бр.03/07, 09/11, 04/19 и 05/21), Градоначалникот на општина Теарце донесува:

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за отпочнување на постапка за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план.

1. Се објавува Одлуката за отпочнување на постапка за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, бр.13-143/1 што ја донесе Советот на општина Теарце на седница одржана на ден 28.01.2022 год.

2. Одлуката да се објави во "Службен гласник на општина Теарце".

бр.nr.08-143/2  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Градоначалник на општина Теарце  
Нуши Неџири с.р.

Нë базë тë ненит 50 параграфи 1 пика 3 тë Ligjit пëр vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM", nr.05/2002) dhe ненит 34 тë Statutit тë komunës сë Tearcës ("Fletorja zyrtare e komunës сë Tearcës, nr.03/07, 09/11, 04/19 dhe 05/21), Kryetari i komunës сë Tearcës, solli:

### **AKTVENDIM**

për shpalljen e Vendimit për fillimin e procedurës për përpunimin e projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik.

1. Shpallet Vendimi për fillimin e procedurës për përpunimin e projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik, nr.13-143/1 që e miratoi Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e mbajtur më datë 28.01.2022.

2. Vendimi të shpallet në "Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës".

Kryetar i komunës së Tearcës  
Nuhi Neziri d.v.

Врз основа на член 36 од Законот на локална самоуправа (“Службен весник на РМ”, бр. 05/2002) и член 58 од Правилникот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија”, бр.225/2020 и 219/2021), Советот на општина Теарце во седницата одржана на ден 28.01.2022 година, донесе:

### **ОДЛУКА**

за отпочнување на постапка за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план.

#### **Член 1**

Се усвојува иницијативата на места заедница с.Нераште за отпочнување на постапка за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП бр.1966, 1988 КО Нераште, со намена Д1 и Д3 - спорти и рекреација, согласно Основен проект за Парк/Мал стадион со тех.бр.ИП 05/22 изработено од Друштво за проектирање и градежништво “ИНТЕР-ПРОЕКТ” ДООЕЛ експорт-импорт Тетово.

#### **Член 2**

Се задолжува одделението за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина при општина Теарце постапката за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план да ја спроведе согласно Законот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија”, бр.32/2020) и Правилникот за урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Северна Македонија”, бр.225/2020 и 219/2021).

#### **Член 3**

Финансиските средства за спроведување на постапката за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план ќе се обезбедат од Буџетот на општина Теарце за 2022 година.

Нë базë тë 36 тë Ligjit пëр vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.05/2002) dhe neni 58 nga Rregullorja пëр planifikim urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr.225/2020 dhe 219/2021), Këshilli i komunës së Tearcës në seancën e të mbajtur më datë 28.01.2022 miratoi:

### **V E N D I M**

për fillimin e procedurës për përpunimin e projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik.

#### **Neni 1**

Miratohet iniciativa e bashkësisë lokale f.Nerasht për fillimin e procedurës për përpunimin e projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për PK nr.1966, 1988 KK Nerasht, me destinim D1 dhe D3 - sport dhe rekreacion, në pajtim me Projektin kryesor për Park/Fushë futbollli me nr.tek IP 05/22, përpiluar nga Shoqata për projektim dhe ndërtim “INTER-PROEKT” SHPKNNJ eksport-import Tetovë.

#### **Neni 2**

Departamenti për urbanizëm, komunikacion dhe mbrojtje të mjedisit jetësor pranë komunës së Tearcës detyrohet që të zbatoj procedurën për përpunimin e projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik në pajtim me Ligjin për planifikim urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr.32/2020) dhe Rregulloren për planifikim urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr.225/2020 dhe 219/2021).

#### **Neni 3**

Mjetet financiare për zbatimin e procedurës për përpunimin e projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik do të sigurohen nga Buxheti i komunës së Tearcës për vitin 2022.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на општина Теарце”.

бр.nr.13-143/1  
28.01.2022  
Теарце/Tearcë

Neni 4

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Fletoren zyrtare të komunës së Tearcës”.

Совет на општина Теарце  
Претседател  
Бесник Османи с.р.

Këshilli i komunës së Tearcës  
Kryetar  
Besnik Osmani d.v.